

Томаж Петек е специјалист во јавниот сектор со долгогодишно искуство во областа на геодетскиот систем, геоинформациите, катастарот на земјиште, инфраструктурата на просторни податоци и владините реформи; регулаторната работа за државните геодетски проекти и проектот за инфраструктура на просторни податоци; развој на геоинформациската инфраструктура во Република Словенија и управување со регионалните геодетски власти.

Дејствува како заменик-генерален директор на Управата за геодетски работи и мапирање на Република Словенија во периодот 2014 - 2015 година и член на Извршниот комитет на ОН ГГИМ Европа од 2014 година. Во текот на професионалната кариера работи на неколку позиции поврзани со топографскиот и картографскиот систем во Република Словенија, но и како директор на Љубљанската регионална катастарска управа. Тој е вклучен и во многу активности на EuroGeographics и ОН ГГИМ за Европа како член на Извршниот комитет и е ангажиран во неколку национални и меѓународни проекти поврзани со регистрација на земјиштето и управување со просторните податоци. Како експерт, тој активно учествува во имплементацијата на INSPIRE на национално ниво и во имплементацијата на клучните европски проекти во областа на геоинформациите. Покрај тоа, тој дејствува како национална контакт-точка за координација на имплементацијата на INSPIRE со Европската комисија.

Учествува како потпроект лидер во Проектот за животна средина на Светска банка, - ONIX компонента за географски информациски системи (ГИС) која беше формирана како централен географски информативен центар, како и за развивање на свеста на пазарот за размена на податоци и обезбедување помош на регионалните администрации, владини агенции и одделенија, домашни и странски индустриски, комерцијални и услужни корисници. Вклучен во фазата на подготовка на Проектот за регистрација на недвижностите во Словенија со цел да се подобри ефикасноста и ефективноста на системите за управување со недвижностите.

Активен како:

- Словенски претставник во постојаниот комитет на INSPIRE;
- Претседател на словенечката државна погранична комисија со Италија, Австрија и Унгарија;
- Член на Словенечкото здружение на геодети од 1993 година и член на Извршниот одбор на здружението од 2002 година;
- Член на Европскиот постојан комитет INSPIRE од 2007 година;
- Член на менаџмент одборот на EuroGeographics од 2011 до 2014 година; и
- Член на Управниот одбор на ОН GGIM Europe од 2014 година.